



## Издавање пробни табlici за стари возила

Пробни табlici служат за привремено означување на возила кои уште не се регистрирани, или кои биле регистрирани, но од оправдани причини останале без регистарски табlici.

\*Издавање пробни табlici за стари возила

1. Кога возилото е со Скопски регистарски табlici и е продадено на физичко лице или правно лице кое има живеалиште во друго населно место во Р. Македонија.

Во овој случај подносителот на барањето треба да приложи :

- Доказ дека возилото е одјавено (сообраќајна дозвола одјавена, вратени регистарски табlici)
- Договор за купопродажба
- Лична карта или писмено барање доколку сопственикот е правно лице,
- Полиса
- Технички преглед доколку се работи за возило со помината регистрација
- Административна такса 50,00 денари

2. Возила кое се купени од странски државјани од наши салони за продажба и истите да се изнесат од државата се издава пробна таблица за која се потребни следните документи :

- Барање од салон кое го продава возилото
- Фактура
- Фотокопија од пасош на оној кој ќе управува со возилото
- Хомологација
- Полиса
- Административна такса 50,00 денари

Дирекција	Технички преглед Кисела Вода	Технички преглед Карпош 4
Тел: 02/ 3164 – 977	Тел: 02/ 2782 – 610	Тел: 02/ 3061 – 651
e-mail: <a href="mailto:zvskopje@zvskopje.com">zvskopje@zvskopje.com</a>	e-mail: <a href="mailto:kvoda@zvskopje.com">kvoda@zvskopje.com</a>	e-mail: <a href="mailto:karpos@zvskopje.com">karpos@zvskopje.com</a>



3. На возилата кои што се увезени, а неможат да се регистрираат во РМ и истите треба да ја напуштат државата, пробната таблица им се издава со приложување на следните документи :

- Полиса
- Број кој странката го добива на шалтерот на МВР
- Пријавен лист бр. 4 или бр. 8
- Хомологација
- Купопродажен договор или фактура
- Сообраќајна дозвола ( одјавена и вратени табlici )
- Лична карта на сопственикот односно писмено барање за правно лице
- Административна такса 50,00 денари

НАЛОГОДАВАЧ		ПРИМАЧ	
НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ		НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ	Трезорска сметка МВР НА Р.М.
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ		БАНКА НА ПРИМАЧОТ	Н.Б.Р.М.
СМЕТКА		СМЕТКА	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)		ИЗНОС	МКД 5 0 0 0
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ		УПЛАТНА СМЕТКА	8 4 0 0 3 1 6 1
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА	Административна такса	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК	
	SK	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА	7 2 2 3 1 3 0 0
ПОТПИС		НАЧИН	
		ДАТУМ НА УПЛАТА	
		МЕСТО НА УПЛАТА	

образец ПП150

Дирекција	Технички преглед Кисела Вода	Технички преглед Карпош 4
Тел: 02/ 3164 – 977	Тел: 02/ 2782 – 610	Тел: 02/ 3061 – 651
e-mail: <a href="mailto:zvskopje@zvskopje.com">zvskopje@zvskopje.com</a>	e-mail: <a href="mailto:kvoda@zvskopje.com">kvoda@zvskopje.com</a>	e-mail: <a href="mailto:karpos@zvskopje.com">karpos@zvskopje.com</a>